

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025**

И

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

КОРАБ ИНС АД, Скопје

Јуни 2026

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промени во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 22

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2 – Годишна сметка

**До Раководството на Осигурително брокерско друштво
КОРАБ ИНС АД, Скопје**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Кораб Инс АД, Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2025 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Според нашето мислење финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2025 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во пасусот *Извештај за други правни и регулативни барања*.

Во врска со нашата ревизија на финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешни.

Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Jane Sandanski str. no.111-1, K2-1 1000
Skopje, Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

До Раководството на Осигурително брокерско друштво
КОРАБ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа. Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применивме професионално расудување и одржувавме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.

knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Jane Sandanski str. no.111-1, K2-1 1000
Skopje, Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

До Раководството на Осигурително брокерско друштво
КОРАБ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)

Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи (продолжува)

- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешна контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со годишната сметка и историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, во согласност со меѓународните ревизорски стандарди, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Ние не сме во можност да дадеме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Кораб Инс АД, Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2025 година, бидејќи датумот на комплетирање на ревизијата му претходеше на датумот на изготвувањето и презентацијата на годишниот извештај од страна на друштвото.

Скопје, 01 Јуни 2026 година

Звонко Кочовски
Овластен ревизор



Ненад Тортевски
Управител



knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Скопје is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Jane Sandanski str. no.111-1, K2-1 1000
Skopje, Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 Декември 2025
Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	21.175	16.673
Останати оперативни приходи	5	27	184
Вкупно оперативни приходи		21.202	16.857
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	8.289	7.510
Трошоци за вработените	7	6.046	4.717
Амортизација	10	265	107
Останати оперативни трошоци	8	702	6
Вкупно оперативни трошоци		15.302	12.340
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		5.900	4.517
Данок од добивка	9	603	488
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		5.297	4.028
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		5.297	4.028

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на претпријатието на ден 28 февруари 2026 година и се потпишани во негово име од страна на:

Дени Горчевски
Извршен директор



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 Декември 2025
Во илјади денари

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	10	-	86
Недвижности, постројки и опрема	10	860	342
Долгорочни вложувања	10а	7.127	-
		7.987	428
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	11	12.376	8.209
Останати тековни средства и АВР	12	398	70
Пари и парични еквиваленти	13	12.437	15.716
		25.211	23.995
ВКУПНИ СРЕДСТВА		33.198	24.423
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	14	4.000	4.000
Резерви		575	448
Акумулирана добивка		16.927	14.630
		21.502	19.078
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	15	1.074	3.256
Останати тековни обврски и ПВР	16	10.622	2.089
		11.696	5.345
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		33.198	24.423

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Основна главнина	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2024	4.000	246	10.773	15.019
Тековна добивка за 2024 година	-	-	4.028	4.028
Распределба во резерви	-	202	(202)	-
Корекција на грешка од минати години	-	-	31	31
Состојба на 31.12.2024	4.000	448	14.630	19.078
Тековна добивка 2025 година	-	-	5.297	5.297
Исплата на дивиденда	-	-	(3.000)	(3.000)
Резерви од вреднување на удели	-	127	-	127
Состојба на 31.12.2025	4.000	575	16.927	21.502

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	2025	2024
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка по оданочување	5.297	4.517
<i>Усогласувања на резултатот за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	265	107
Вреднување на удел	127	-
 Промени во оперативните средства и обврски: <i>Зголемување / (намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи и останати побарувања	(4.167)	1.043
Останати побарувања и АВР	(328)	38
<i>Зголемување / (намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	(2.182)	(932)
Останати тековни обврски и ПВР	8.676	22
Нето паричен тек од оперативни активности	7.688	4.795
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка/продажба на недвижности, постројки и опрема	(967)	-
Вложување во удел во фонд	(7.000)	-
Нето паричен тек од инвестициони активности	(7.967)	-
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Исплата на дивиденда	(3.000)	-
Нето паричен тек од финансиски активности	(3.000)	-
Нето зголемување на паричните средства	(3.279)	4.795
Пари и парични средства на почетокот на годината	15.716	10.921
Пари и парични средства на крај на годината	12.437	15.716

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025**

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Друштво Кораб Инс АД, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво, регистрирано во Република Северна Македонија со ЕМБС 6759866. Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Србија бр. 25. Единствен акционер е Кораб Ауто Контрол дооел, Скопје со 100% сопственост од вкупните акции. Со друштвото управува Одбор на Директори од 4 члена од кои еден е извршен директор а останатите се неизвршни членови.

Основна дејност на Друштвото е Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници – 66.22.

Бројот на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 12 лица (2024: 11 лица).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**2.1. Основа за изготвување**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04,...99/2022) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Комплетниот сет на Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ) како што се издадени на 01 јануари 2023 година од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) беа преведени и објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија" број 75 и 274 од 2024 година и стапуваат во сила на 1 јануари 2025 година. Следствено, МСФИ како што се објавени во "Службен весник" станаа сметководствени стандарди во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на концептот на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

Раководството на друштвото го проценува влијанието на новите стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди кои не се прифатени и објавени во РС Македонија и смета дека нивната примена во идните периоди не се очекува да има значајно влијание на финансиските извештаи на друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.2. Користење на проценки**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Лизинг

Во тековната година, Друштвото го применуваше МСФИ 16 како што е објавен во Службен Весник на РСМ број 75/24 и во примена од 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на сметководството за наеми. Стандардот воведува значајни промени во сметководствениот третман кај закупецот, со отстранување на разграничувањето помеѓу оперативен и финансиски наем и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на наем на датумот на започнување на наемот за сите наеми, освен за краткорочни наеми и наеми на средства со мала вредност. За разлика од сметководството кај закупецот, барањата за сметководствениот третман кај закуподавачот остануваат во најголем дел непроменети.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.7. Лизинг (Продолжува)**

Друштвото ја искористи практичната олеснителна одредба при транзицијата на МСФИ 16, според која не се врши повторна проценка дали договорот претставува или содржи наем. Согласно тоа, дефиницијата за наем согласно МСС 17 продолжува да се применува на договорите склучени или изменети пред 1 јануари 2025 година. Друштвото ја применува дефиницијата за наем и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 на сите договори склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година. Новата дефиниција во МСФИ 16 нема значително да го промени опсегот на договори што ја исполнуваат дефиницијата на наем за потребите на Друштвото.

Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година. Друштвото одлучи да го примени практичното решение:

- поврзано со краткорочни наеми, кои на датумот на започнување имаат очекуван период на наем од 12 месеци,
- средствата земени под наем кои се со мала вредност.

Ваквите наеми се признаваат како трошоци во периодот кога настанале и не се потребни дополнителни обелоденувања за истите. Друштвото избра да признава трошок за наем по праволиниска метода, како што е дозволено со МСФИ 16.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануват, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025**

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2025 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната депрецијација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати оперативни приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како "Останати оперативни трошоци".

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакет. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства, односно софтверот се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото.

Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Мебел	20%
Компјутерска и телеком опрема	25%
Возила	10%
Останата опрема	10%
Нематеријални средства	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.14. Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност.

Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Обезвреднување на средствата".

Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.15. Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од набавна или нето реализациона вредност. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавни цени. Трошокот се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек.

Ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат 100% со ставањето во употреба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспелни исноси во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати оперативни трошоци". Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примениот надомест.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.16. Финансиски инструменти (Продолжува)***(г) Долгорочни заеми*

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.17. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.18. Надоместоци на вработени*(а) Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување*

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.19. Данок на добивка*Тековен данок на добивка*

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.20. Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.21. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во Извештајот за сеопфатна добивка намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

2.22. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

2.23. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.24. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема средства и обврски искажани во странска валута, и нема деловни трансакции на меѓународен пазар.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2025 и 2024 година се дадени во следниов преглед:

	<u>2025</u>	<u>Во денари 2024</u>
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52,3050	58,8807

Друштвото не користи финансиски деривативи.

(б) Каматен ризик

Друштвото не е изложено на ризик од промени во каматните стапки поради тоа што нема каматносни обврски на 31 декември 2025 година.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Друштвото има ограничена изложеност на ценовен ризик.

Што се однесува до оперативното работење на Друштвото, неговата изложеност на ценовен ризик е ограничена, имајќи во предвид дека Друштвото работи врз основа на претходно склучени договори со клиентите и добавувачите со однапред договорени услови на работење.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025**

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**3.2. Ликвидносен ризик**

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од продажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможности навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуалните карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Провизија од осигурување	21.175	16.673
Вкупно	<u>21.175</u>	<u>16.673</u>

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Останати приходи	27	184
Вкупно	<u>27</u>	<u>184</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Потрошени материјали	97	164
Енергија и греење	75	133
Услуги за одржување	108	98
Наем	1.204	874
Патни трошоци	139	263
Банкарски трошоци	567	751
Надомест за членови на УО	1.498	184
Договор на дело – унапредувачи на продажба	3.912	2.814
Осигурување	150	110
Репрезентација	149	205
Адвокатски, сметководствени услуги	276	301
Останати услуги	114	1.613
Вкупно	<u>8.289</u>	<u>7.510</u>

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати	5.787	4.717
Останати надоместоци	259	-
Вкупно	<u>6.046</u>	<u>4.717</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Останати трошоци	702	6
Вкупно	<u>702</u>	<u>6</u>

9. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка пред оданочување	5.900	4.517
Непризнаени расходи	130	368
Даночна основа	6.030	4.885
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	6.030	4.885
Данок на добивка 10%	603	488
Намалување на пресметан данок на добивка	-	-
Данок на добивка	<u>603</u>	<u>488</u>

10. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	<u>Нематеријални средства</u>	<u>Опрема</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност на 01.01.2024	200	824	1.024
Набавки во 2024	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	200	824	1.024
Набавки во 2025	-	967	967
Расходување (отпис)	-	(300)	(300)
Состојба на 31.12.2025	200	1.491	1.691
Акумулирана амортизација на 01.01.2024	104	385	489
Амортизација за 2024	10	97	107
Состојба на 31.12.2024	114	482	596
Амортизација за 2025	86	179	265
Отуѓувања	-	(30)	(30)
Состојба на 31.12.2025	200	860	1.060
Нето сегашна вредност на:			
- 31 декември 2024	86	342	428
- 31 декември 2025	-	860	860

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10а. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

Долгорочните вложувања се однесуваат на удели во НЛБ Фондови и тоа вкупен број на удели од 52.859,39 со вредност на 31.12.2025 година од 134,83 денари, односно вкупна вредност на уделите од 7.127 илјади денари

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Купувачи во земјата	12.376	8.209
Состојба на 31 декември	<u>12.376</u>	<u>8.209</u>

12. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од државата за повеќе платен данок	360	3
Останати побарувања	38	67
Состојба на 31 декември	<u>398</u>	<u>70</u>

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметки	11.597	15.558
Благајна	840	158
Состојба на 31 декември	<u>12.437</u>	<u>15.716</u>

14. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Капитална структура на Друштвото на 31 декември 2025 е прикажана во следниов преглед:

	<u>2025</u> <u>Акции</u>	<u>2024</u> <u>Акции</u>	<u>2025</u> <u>МКД</u>	<u>2024</u> <u>МКД</u>
Обични акции	4.000	4.000	4.000.000	4.000.000
Салдо на 31 декември	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>

Акционерскиот капитал на Друштвото во целост се состои од издадени 4.000 обични акции со вкупна номинална вредност во износ од 4.000.000 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 денари.

Единствен акционер е друштвото Кораб Ауто Контрол дооел, Скопје, со сопственост на 100% од акциите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	1.074	3.256
Салдо на 31 декември	<u>1.074</u>	<u>3.256</u>

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски кон државата	618	-
Обврски за осигурување	9.884	2.089
Останати краткорочни обврски	119	-
Салдо на 31 декември	<u>10.622</u>	<u>2.089</u>

17. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

(а) Салдата на побарувањата и обврските на 31 декември 2025 и 2024, кои произлегуваат од трансакции со поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ПОБАРУВАЊА		
- Кораб Ауто Контрол доел	50	107
- Клучен раководен кадар	68	-
Вкупно	<u>118</u>	<u>107</u>
ОБВРСКИ		
- Кораб Ауто Контрол доел	(530)	-
Вкупно	<u>(412)</u>	<u>-</u>

(б) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината која завршува на 31 декември 2025 и 2024 година се дадени во прегледот кој следува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ПРИХОДИ		
- Кораб Ауто Контрол доел	6	141
- Клучен раководен кадар	68	-
Вкупно	<u>74</u>	<u>141</u>
РАСХОДИ		
- Кораб Ауто Контрол доел	(535)	(130)
- Клучен раководен кадар	-	(138)
Вкупно	<u>(535)</u>	<u>(268)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

19. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото се јавува како тужител во правни спорови кои што во вкупен износ изнесуваат 666 илјади денари.

Против Друштвото не се водат судски спорови.

Правната стручна служба не утврдува веројатност за појава на значителни загуби по основ на споровите поради што друштвото не евидентира резервирања на потенцијални загуби.

Гаранции

Со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото нема обврски и издадени гаранции.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година. Формата и содржината на годишната сметка е регулирана со *Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка* објавен во Службен весник на РС Македонија. Пропишаната форма и содржина во Правилникот, се разликува од барањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во финансиските извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во финансиските извештаи.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) се дадени во Додаток 2.

Органот на Управување на Друштвото ја разгледал и одобрил Годишната сметка.

Дени Ѓорчевски
Извршен директор



ЕМБС: 06759866

Целосно име: Осигурително брокерско друштво КОРАБ ИНС АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	7.987.175,00			427.769,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				85.852,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				85.852,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	860.249,00			341.917,00
13	-- Постројки и опрема	141.356,00			176.610,00
14	-- Транспортни средства	718.893,00			165.307,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	7.126.926,00			
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	7.126.926,00			
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	7.126.926,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	25.210.817,00			23.995.313,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	12.773.461,00			8.279.138,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	37.123,00			
47	-- Побарувања од купувачи	12.309.568,00			8.208.918,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	29.213,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	359.951,00			32.614,00
50	-- Побарувања од вработените	37.606,00			37.606,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	12.437.356,00			15.716.175,00
60	-- Парични средства	12.437.356,00			15.716.175,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	33.197.992,00		24.423.082,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	21.501.970,00		19.077.880,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.000.000,00		4.000.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	637.879,00		447.499,00
72	-- Законски резерви	510.953,00		447.499,00
73	-- Статутарни резерви	126.926,00		
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	11.831.785,00		10.803.711,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	5.032.306,00		3.826.670,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	11.696.022,00		5.345.202,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	11.696.022,00		5.345.202,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	530.212,00		164.633,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	10.428.129,00		3.091.859,00
101	-- Тековни даночни обврски	618.430,00		20.967,00
108	-- Останати краткорочни обврски	119.251,00		2.067.743,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	33.197.992,00		24.423.082,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	21.202.487,00			16.856.997,00
202	-- Приходи од продажба	21.174.983,00			16.672.787,00
203	-- Останати приходи	27.504,00			184.210,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	15.301.893,00			12.340.434,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	198.185,00			297.166,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.427.519,00			971.975,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.549.347,00			5.836.603,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	6.185.613,00			5.127.001,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.849.214,00			3.137.165,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	315.612,00			235.712,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.622.544,00			1.344.394,00
217	-- Останати трошоци за вработените	398.243,00			409.730,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	264.720,00			106.943,00
222	-- Останати расходи од работењето	676.509,00			746,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	5.900.594,00			4.516.563,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	5.900.594,00			4.516.563,00

252	-- Данок на добивка	603.430,00		488.489,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	5.297.164,00		4.028.074,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	12,00		10,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	5.297.164,00		4.028.074,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	5.297.164,00		4.028.074,00
269	-- Добивка за годината	5.297.164,00		4.028.074,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	5.297.164,00		4.028.074,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	5.297.164,00		4.028.074,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	21.174.983,00			16.672.787,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	21.174.983,00			16.672.787,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	27.504,00			184.210,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	59.484,00			88.251,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	108,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	9.765,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	19.038,00			
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	55.608,00			
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	22.000,00			
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				1.072,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.204.000,00			873.987,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	188.887,00			147.221,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				138.353,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	60.538,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	148.562,00			204.802,00

711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	567.265,00			751.028,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	867.776,00			7.066,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	12,00			10,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	21.202.487,00			

Потпишано од:

Bojana Apostolova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G3,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G3

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.